

Neni 13

Neni 27-v ndryshohet si vijon:

"(1) Për trajnimin nga neni 27-b i këtij ligji dhe për dhënien e provimit për marrjen e titullit revizor nga neni 26 i këtij ligji, kandidati paguan kompensim.

(2) Lartësinë e kompensimit e përcakton Instituti me pëlqim paraprak nga Këshilli.

(3) Lartësia e kompensimit nga paragrafi (1) i këtij neni caktohet në bazë të shpenzimeve të bëra reale për trajnim dhe dhënien e provimit profesional, përpilimit të materialeve dhe dëshmimeve."

Neni 14

Nenet 27-g, 27-d, 27-gj, 27-e, 27-zh, 27-z, 27-x, 27-i, 27-j, 27-k, 27-l, 27-l, 27-m, 27-n, 27-nj, 27-o, 27-p, 27-r, 27-s, 27-t, 27-q dhe 27-u shlyhen.

Neni 15

Në nenin 39 në paragrafin (1) fjalët: "në pajtim me dispozitat e këtij neni, përveç nëse me ligj tjetër nuk është rregulluar ndryshe" shlyhen.

Në paragrafin (2) fjala "pesë" zëvendësohet me fjalën "tre".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Këshillin për revizion mund ta përbëjnë:

1) të gjithë anëtarët e këshillit mbikëqyrës, përkatësisht të këshillit të drejtorëve, ose

2) një pjesë e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës, përkatësisht të këshillit të drejtorëve, me ç'rast shumica prej tyre patjetër duhet të jenë anëtarë të pavarur, ose

3) persona të zgjedhur nga ana tubimi i bashkëpronarëve ose kuvendi i personit juridik, me ç'rast shumica e anëtarëve të këshillit për revizion patjetër duhet të jenë anëtarë të pavarur ose

4) persona të zgjedhur nga ana e këshillit mbikëqyrës të personit juridik me ç'rast shumica e anëtarëve të këshillit për revizion patjetër duhet të jenë anëtarë të pavarur."

Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

"(4) Anëtarët e këshillit për revizion zgjedhin kryetar nga radhët e anëtarëve të pavarur të këshillit. Së paku një anëtar i këshillit për revizion patjetër duhet të ketë njohuri nga kontabiliteti dhe/ose revizioni. Anëtarët e këshillit për revizion si tërësi patjetër duhet të kenë njohuri (kompetenca) relevante për sektorin në të cilin punon personi juridik."

Në paragrafin (4) i cili bëhet paragrafi (5) pas fjalës "kryen" shtohet fjala "posaçërisht".

Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (6) dhe (7).

Neni 16

Nenet 43-b, 43-v dhe 43-g shlyhen.

Neni 17

Nenet 44-a dhe 44-b shlyhen.

Neni 18

Në nenin 44-v paragrafi (1) në pikën 2) fjalët: "dhe nuk e shpall" shlyhen.

Pas pikës 5) shtohet pikë e re 6), si vijon:

"6) nuk e shpall raportin në pajtim me nenin 19-a paragrafi (8) të këtij ligji;"

Pikat 6), 7), 8), 9) dhe 10) bëhen pika 7), 8), 9), 10) dhe 11).

Neni 19

Në nenin 44-g në paragrafin (1) fjalët: "nenet 43-b, 43-v, 43-g, 44-a dhe" zëvendësohen me fjalën "neni".

Neni 20

Në nenin 45 fjalët: "42, 43-a, 44, 44-b dhe 44-e" zëvendësohen me fjalët: "42, 43-a, 44 dhe 44-e".

Neni 21

Dispozitat e nenit 5 të këtij ligji me të cilat ndryshohet neni 20 paragrafi (2) pika 2) do të fillojnë të zbatohen dy vjet nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 22

Dispozitat e nenit 10 paragrafi (1) alineja 5 nga Ligji për revizion ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 dhe 23/16) dhe dispozitat e nenit 3 të këtij ligji me të cilin neni 10 paragrafi (1) alineja 5 plotësohet me pikë të re 6), nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 23

Kryetari dhe anëtarët e Këshillit të cilët janë emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, janë të detyruar ta plotësojnë kushtin për njohje aktive të gjuhës angleze më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tyre.

Kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit të cilët nuk do ta plotësojnë kushtin për njohje aktive të gjuhës angleze në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni u pushon mandati.

Neni 24

Personat juridikë me interes publik janë të detyruar të harmonizohen me dispozitat e këtij ligji në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 25

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 26

Procedurat e filluara për dhënien e provimit për marrjen e titullit revizor deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me Ligjin për revizion ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15 dhe 23/16).

Neni 27

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1510.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08-3063/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15 и 23/16), во членот 32 став (1) во точката г) зборовите: „според принципот испорака наспроти плаќање“ се бришат.

Во точката е) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точката ж) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“, и се додава нова точка з), која гласи:

„з) вршење на услуги во постапки за преземање на акционерски друштва согласно со Законот за преземање на акционерските друштва.“.

Во ставот (2) зборовите: „во име на“ се заменуваат со зборот „за“.

Член 2

Во членот 38 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, членки на депозитарот можат да бидат и банки без дозвола за работа со хартии од вредност од Комисијата, доколку банката ги користи услугите на депозитарот само за порамнување на трансакции со хартии од вредност склучени на пазари преку шалтер организирани од страна на Народната банка на Република Македонија и банки со добиена согласност од Народната банка на Република Македонија за давање на услуги на чување на имот.“.

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9).

Член 3

Во членот 54 во точката 3) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точката 4) точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додаваат четири нови точки 5), 6), 7) и 8), кои гласат:

„5) вложување на хартии од вредност како непаричен влог при основања или зголемување на основна главнина во трговски друштва и статусни промени согласно со Законот за трговските друштва;

6) распределба на хартии од вредност по завршување на постапки за стечај и ликвидација;

7) отстапување на хартии од вредност за време на живот и

8) закон во кој е предвидена обврска за пренос на сопственост на хартии од вредност.“.

Член 4

По членот 60 се додаваат четири нови наслови и четири нови члена 60-а, 60-б, 60-в и 60-г, кои гласат:

„Нетрговски пренос преку вложување како непаричен влог при основања и зголемување на основна главнина во трговски друштва и статусни промени

Член 60-а

Нетрговски пренос преку вложување како непаричен влог при основање и зголемување на основна главнина на трговски друштва и стекнување и отуѓување на

правата на сопственост на хартиите од вредност врз основа на статусни промени на трговските друштва се врши врз основа на актите донесени од надлежните органи на трговските друштва согласно со Законот за трговските друштва и решение за спроведен упис во Трговскиот регистар.

Нетрговски пренос по пат на распределба по завршување на постапки за стечај и ликвидација

Член 60-б

Нетрговскиот пренос по пат на распределба по завршување на постапки за стечај и ликвидација се врши врз основа на правосилна судска одлука и одлука за ликвидација донесена од надлежен суд или ликвидатор.

Нетрговски пренос по пат на отстапување на имот за време на живот

Член 60-в

Нетрговски пренос по пат на отстапување на имот за време на живот се врши врз основа на договор за отстапување на имот за време на живот, склучен во писмена форма и заверен од нотар.

Нетрговски пренос наложен врз основа на закон

Член 60-г

Стекнување и отуѓување на права на сопственост на хартии од вредност се врши кога нетрговскиот пренос е обврска предвидена со закон.“.

Член 5

Во членот 62 став (2) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „како и порамнување на склучени прекугранични трансакции со хартии од вредност.“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) За порамнување на склучени прекугранични трансакции со хартии од вредност од ставот (2) на овој член, депозитарот може врз основа на склучен договор да се поврзува со странски депозитари, односно странски институции кои вршат порамнување на хартии од вредност.“.

Член 6

Во членот 63 насловот на членот се менува и гласи: „Принцип на порамнување“.

Во ставот (1) по зборовите: „испорака наспроти плаќање“ се додаваат зборовите: „или со користење на други принципи на порамнување (испорака наспроти испорака, испорака без плаќање)“.

Член 7

Во членот 64 зборот „три“ се заменува со зборот „два“.

Член 8

Во членот 66-а став (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „на трансакции склучени на овластена берза“.

Член 9

Во членот 25 од Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 13/13), зборовите: „30 април 2018 година“ се заменуваат со зборовите: „30 април 2020 година“.

Член 10

Одредбите на членовите 2 и 5 од овој закон, ќе започнат да се применуваат од 1 ноември 2018 година.

Член 11

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR LETRA ME VLERË**

Neni 1

Në Ligjin për letra me vlerë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15 dhe 23/16), në nenin 32, paragrafi (1) në pikën g) fjalët: „sipas parimit dërgim kundrejt pagesës“ shlyhen.

Në pikën e) lidhëza „dhe“ në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën zh) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën „dhe“ dhe shtohet pikë e re 3) si vijon:

„z) kryerje e shërbimit në procedura për marrjen e shoqërive aksionare në pajtim me Ligjin për marrje të shoqërive aksionare.“

Në paragrafin (2) fjalët: „në emër të“ zëvendësohen me fjalën „për“.

Neni 2

Në nenin 38 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

„(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, anëtarë të depozitarit mund të jenë dhe banka pa leje për punë me letrat me vlerë nga Komisioni, nëse banka i shfrytëzon shërbimet e depozitarit vetëm për nivelim të transakcioneve me letra me vlerë të lidhura në tregje përmes sportelit të organizuara nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë dhe bankat me pëlqim të marrë nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë për dhënie të shërbimeve për ruajtje të pronës.“

Paragrafët (2), (3), (4), (5), (6), (7) dhe (8) bëhen paragraf (3), (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9).

Neni 3

Në nenin 54 në pikën 3) lidhëza „dhe“ në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 4) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohen katër pika të reja 5), 6), 7) dhe 8), si vijojnë:

„5) investimi në letra me vlerë si investim jomonetar gjatë krijimit ose rritjes së kryegjësë themelore në shoqëritë tregtare dhe ndryshimet e statusit në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare;

6) ndarja e letrave me vlerë pas përfundimit të procedurave për falimentim dhe likuidim;

7) lëshimi i letrave me vlerë gjatë jetës dhe

8) ligj në të cilin është paraparë detyrim për bartje të pronësisë së letrave me vlerë.“

Neni 4

Pas nenit 60 shtohen katër tituj të rinj dhe katër nene të reja 60-a, 60-b, 60-v dhe 60-g, si vijojnë:

„Bartja jotregtare përmes depozitimit si investim jomonetar gjatë themelimit dhe rritjes së kryegjësë themelore në shoqëri tregtare dhe ndryshime statusore

Neni 60-a

Bartja jotregtare përmes depozitimit si investim jomonetar gjatë themelimit dhe rritjes së kryegjësë themelore në shoqëri tregtare dhe fitimi dhe tjetërsimi të të drejtave mbi pronësinë e letrave me vlerë në bazë të ndryshimeve statusore të shoqërive tregtare kryhet në bazë të akteve të miratuara nga organet kompetente të shoqërive tregtare në pajtim me Ligjin për shoqëritë tregtare dhe aktvendim për regjistrim të realizuar në Regjistrin tregtar.

Bartja jotregtare nëpërmjet ndarjes pas përfundimit të procedurave për falimentim dhe likuidim

Neni 60-b

Bartja jotregtare nëpërmjet ndarjes pas përfundimit të procedurave për falimentim dhe likuidimit kryhet në bazë të vendimit të plotfuqishëm gjyqësor dhe vendim për likuidim të lëshuar nga gjykata kompetente ose likuiduesi.

Bartja jotregtare nëpërmjet të lëshimit të pronës gjatë jetës

Neni 60-v

Bartje jotregtare nëpërmjet lëshimit të pronës gjatë jetës kryhet në bazë të marrëveshjes për lëshim të pronës gjatë jetës, e lidhur në formë të shkruar dhe të vërtetuar në noter.

Bartja jotregtare e imponuar në bazë të ligjit

Neni 60-g

Fitimi dhe tjetërsimi i të drejtave të pronësisë së letrave me vlerë kryhet kur bartja jotregtare është detyrim i paraparë me ligj.“

Neni 5

Në nenin 62 paragrafi (2) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: „si dhe nivelim i transakcioneve të lidhura tej kufitare me letrat me vlerë.“

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) si vijon:

„(5) Për nivelim të transakcioneve të lidhura tej kufitare me letrat me vlerë nga paragrafi (2) i këtij neni, depozitari mundet në bazë të marrëveshjes së lidhur, të lidhet me depozitarët e huaj përkatësisht me institucione të huaja që kryejnë nivelim të letrave me vlerë.“

Neni 6

Në nenin 63 titulli i nenit ndryshon si vijon: „Parimi i nivelimit“.

Në paragrafin (1) pas fjalëve „dërgim kundrejt pagesës“ shtohen fjalët: „ose me shfrytëzim të parimeve të tjera të nivelimit (dërgim kundrejt dërgimit, dërgim pa pagesë).“

Neni 7

Në nenin 64 fjala „tre“ zëvendësohet me fjalën „dy“.

Neni 8

Në nenin 66-a, në paragrafin (2) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: „transaksione të lidhura në bursë të autorizuar“.

Neni 9

Në nenin 25 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për letra me vlerë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 13/13), fjalët: "30 prill 2018" zëvendësohen me fjalët: "30 prill 2020".

Neni 10

Dispozitat nga nenet 2 dhe 5 të këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen nga 1 nëntori 2018.

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1511.

Vrz основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТНО БИРО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Кредитно биро, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 2018 година.

Бр. 08-3064/1
3 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТНО БИРО

Член 1

Во Законот за Кредитно биро („Службен весник на Република Македонија“ број 81/2008, 24/11, 199/14 и 192/15), во членот 2 точка 1 зборовите: „задолженоста и редовноста во исполнување на обврските од страна на“ се бришат.

Во точката 6 зборовите: „обврските на субјектите на податоци“ се заменуваат со зборовите: „субјектот на податоци и тоа: кредитен извештај и извештај за кредитно рангирање“, а сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додаваат две нови точки 7 и 8, кои гласат:

„7. „Кредитен извештај“ е извештај за кредитната историја кој содржи податоци за задолженоста и редовноста во исполнувањето на обврските од страна на субјектот на податоци;

8. „Извештај за кредитно рангирање“ е извештај со нумерички или алфабетски знак доделен на субјектот на податоци кој укажува на нивото на ризик од неплаќање на финансиските обврски од страна на субјектот на податоци и“.

Точката 7 станува точка 9.

Член 2

Во членот 6 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Покрај податоците од ставот (1) на овој член, во кредитното биро се доставуваат и податоци за секоја блокада и деблокада на трансакциска сметка во реално време преку Единствениот регистар на трансакциски сметки.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 3

Членот 7 се менува и гласи:

„(1) Кредитното биро врз основа на добиените податоци од давателите на податоци од членот 11 од овој закон изготвува и издава кредитен извештај и/или извештај за кредитно рангирање за субјектот на податоци.

(2) Кредитниот извештај може да содржи и податоци обезбедени согласно со членот 11-а од овој закон.

(3) Извештајот за кредитно рангирање се изготвува врз основа на податоците од членот 6 ставови (1) и (2) од овој закон и не смее да ги има во предвид расата, полот, религијата, националноста, брачната состојба, староста, платата, занимањето, работодавачот, датумот на вработување, титулата, местото на живеење, договорите за наем, обврските за алиментација и која било друга информација која не е обезбедена во согласност со членовите 6 и 11 од овој закон.“

Член 4

По членот 7 се додава нов член 7-а, кој гласи:

„Член 7-а

(1) За изготвување на извештај за кредитно рангирање, кредитното биро користи еден или повеќе модели изработени согласно со стандардите што ги применуваат меѓународно активни кредитни бироа.

(2) Кредитното биро е должно на својата интернет страница да ги објави моделите врз основа на кои ги изготвува извештаите за кредитно рангирање, со објаснување и примери.

(3) Корисникот на податоци, односно субјектот на податоци во барањето за добивање извештај за кредитно рангирање избира еден или повеќе модели за изготвување на извештајот за кредитно рангирање.“

Член 5

Во членот 11 алинеја 4 зборовите: „друштва за“ се заменуваат со зборовите: „даватели на“.

Алинеите 7, 9 и 10 се бришат.

Член 6

По членот 11 се додава нов член 11-а, кој гласи:

„Член 11-а

Кредитното биро може, во согласност со закон, да обезбедува и податоци од јавни книги и регистри и други јавно достапни податоци за субјектите на податоци.“

Член 7

Во членот 12 по зборот „податоците“ се додаваат зборовите: „од давателите на податоци од членот 11 од овој закон“.

Член 8

Во член 13 по алинејата 10 се додава нова алинеја 11, која гласи:

„- податок за блокада/деблокада на трансакциска сметка,“.